

По тринаесет години успешно реализирање на манифестацијата, овој пат сè уште нема конкретен одговор од Министерството за култура дека воопшто ќе додели средства. Тоа ја доведува целата подготовка до непријатна состојба и може да се случи, како во 60/70-тите години во Чешка, манифестацијата да премине во илегалата.

Пишува: Милева ЛАЗОВА



ВО ЕВРОПА БЕЗ ГРАНИЦИ КУЛТУРАТА НИ ОДИ ВО ИЛЕГАЛА

На 23 и 24 февруари, во организација на КЦ "Скрб и утеха", во КИЦ салон "19,19", по 14. пат би требало да се случат семакедонските средби "Дионисови чествувања - Мину Угриновска".

Но, според последните информации 14. "Дионисови чествувања - Мину Угриновска" нема да ѝ бидат достапни на македонската културна јавност. Причината е што Министерството за култура сè уште не доставило информација дали ја поддржува манифестацијата, како одговор на приговорот упатен во врска со истата на која беше најавен настапот на 40-тина гости од Гора, Голо Брдо, Преспа, Кремен, Софија, Благоевград, Загреб, Букурешт, Малме... Дел од Македонците нема да присуствуваат на настанот, а оние кои допатуваа ќе учествуваат на традиционалните семакедонски средби, кои по сила на случувањата ќе се одбележат како движење за човекови права со мото "Слободна културна размена на Балканот" и ќе се случуваат на отворено.

"Чествувањата" ќе почнат со Беседа на Горги Христов - "Народна воља", весник на македонски јазик во Р Бугарија, а потоа ќе следуваат издавачката кука од Шведска "Македонска фаланга" - "Друм за Македонија", "Ја познаваш ли Пипи долгиот чорап", "Приказна за црвеното јаболко", па промоција на книгата на Назиф Докле од Кукс (Гора, Р Албанија) поезија "Муке милје" и секако неизбежен е и

настапот на театарот "Скрб и утеха" со "Деноносии".

"И годинава - вели организаторот на 'Чествувањата', Тихомир Стојановски - Балканската култура без граници ги покани Македонците од соседните земји со својата култура да ѝ се претстават на матичната култура во Р Македонија. По крај поканетите култури на Македонците од Егејска, Пиринска, и за прв пат од Гора, Р Албанија, сега пројавија желба да дојдат и Хрватската и Романската македонска културна заедница. Меѓутоа, како и секоја година па и оваа (можеби и најтешка) не можеме сите да ги прифатиме, иако со тоа што сакаат да дојдат ќе се постигне манифестацијата да стане тоа што е - културен настан без насилство. За жал, финансиската поддршка од надлежните институции речиси е незначителна. Годинава имаме голем проблем. По тринаесет години успешно реализирање на манифестацијата, сега сè уште немаме конкретен одговор од Министерството за култура дека воопшто ќе доделат средства. Ова ја доведува целата подготовка до непријатна состојба и може да се случи манифестацијата да премине во илегалата (во 60/70-тите години такво нешто се случи со културата во Чешка), односно да се реализира во некој приватен стан, на некој археолошки локалитет. Наистина, семакедонските средби 'Дионисови чествувања - Мину Угриновска' да преминат во илегалата е грев за македон-

ската култура. Но, јас како човек нема да си дозволам ниту пред македонскиот народ, ниту пред тие луѓе кои толку години доаѓаа ризикувајќи да бидат одбележани кога ќе се вратат, да им кажам дека 'Дионисовите чествувања' не се потребни. Нема да дозволам оваа манифестација да згасне".

Изминативе тринаесет години, колку што опстојува манифестацијата од меѓународен карактер, "Дионисовите чествувања", на организаторите од "Скрб и утеха" им се одобрувале само 200.000 денари, со кои некако успеваа да излезат на крај. Меѓутоа, годинава и тие се доведени под знак прашање. Само за споредба, минатата година аматерски фестивал од Кочани доби еден ипол пат повеќе средства!

"Во претходниот период, на Македонците од соседните земји им беше забрането да доаѓаат во Македонија, а кога ние гостувавме секогаш имаше проблем, како некоја тајна сила да се обидува да ги спречи. Повторно доаѓаме до тоа дека македонската култура се забранува. Мислам дека ако не се остварат овие работи на културно ниво, тогаш целата идеја за Европа без граници не може да опстане. Се надевам дека Министерство за култура ќе пресече, ќе ја одобри сумата и на 23 и 24 февруари во КИЦ сепак ќе се случат, како што доликува, 14. по ред 'Дионисови чествувања', но ... додаде Стојановски.